



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Објаси според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 30 мај 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

355.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 22 мај 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1975 година, што го донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи под бр. 07-43/2 од 16 април 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 175
22 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

356.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 22 мај 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1975 година, што го донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, под бр. 34/1 од 6 мај 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 185
22 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

357.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 22 мај 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија и со Стопанската комора на Југославија, ќе склучи Општествен договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата и делегатите во Собранието на СФРЈ.

2. Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата и делегатите во Собранието на СФРЈ ќе го потпише, од името на Собранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ.

3. Член на Комисијата за следење и применување на овој општествен договор определува Претседателството на Собранието на СФРЈ, по предлог од Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 179
22 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

358.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 16 став 1 и член 27 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. Организациите на здружениот труд што вршат превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај, своите важечки цени на линиите во внатрешниот воздушен сообраќај можат да ги зголемат:

- 1) за превоз на патници — во просек до 20%;
- 2) за превоз на стоки — во просек до 13%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 358
23 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

359.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72 и 28/73), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/72, 4/73, 13/73, 37/73, 3/74, 20/74 и 3/75) по член 93 се додава нов член 93а, кој гласи:

„Даночните обврзници на основниот данок на промет на производи според тар. број 1 од Тарифата, се должни врз основа на член 3 од Уредбата за измена и дополнување на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/75), од 15 мај 1975 година да издвојуваат 10,72% од износот на основниот данок на промет на производи што го уплатуваат на прометот на производи на кои се применува стапката од 14%, и тој износ да го уплатуваат на потметката кај Службата на општественото книговодство број 840-21810 — Основен данок на промет на други производи што служат за крајна потрошувачка што настанува поради зголемување на стапката од 12,5% на 14%.“

Член 2

За уплатите на основниот данок на промет што од 15 мај 1975 година до денот на влегувањето во

сила на овој правилник веќе се извршени на сметката број 840-2185 без издвојување на износот од 10,72%, даночните обврзници се должни во смисла на член 93а од Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги да го утврдат тој износ и за тој износ да го зголемат делот што при наредната уплатата на основниот данок на промет се уплатува на потметката број 840-21810.

Член 3

Овој правилникот влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-6456/1
23 мај 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с. р.

360.

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита и со Сојузниот комитет за земјоделство, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК ЗА КОЛЕЊЕ, ОД ЖИВИНА И ОД ДИВЕЧ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на месото од добиток за колење, од живина и од дивеч („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/74) во член 2 став 3 зборовите: „гулаби и грлиците“ се заменуваат со зборовите: „гулаби, грлиците и фазаните“.

Член 2

Во член 4 став 1 точка 2 под а) по зборот: „срце“, се додаваат зборовите: „грклан, душник“, а зборот: „тестиси“ се заменува со зборовите: „тестиси и крв“.

Во став 1 точка 2 под б) зборот: „преджелудник“ се заменува со зборовите: „мускулен желудник“, а зборовите: „црева од живина“ се заменуваат со зборовите: „црева од телиња, прасиња“.

Во став 1 точка 3 на крајот по зборовите: „муцките од говеда“, се додаваат записка и зборовите: „коски за супа (бели коски) и коски со месо“.

Во став 2 зборовите: „а од преджелудникот мора да се отстрани и слузокожата“ се заменуваат со зборовите: „а од желудникот од свињи, од мускулниот желудник од живина и од преджелудникот од преживари мора да се отстрани рожниот дел (кутикулата)“.

Член 3

Во член 5 став 1 зборот: „промет“ се заменува со зборовите: „прсмет на мало“.

Во став 2 зборовите: „производителот, односно“ се бришат.

Став 3 се менува и гласи:

„Декларацијата за месото од добиток за колење, од живина и од дивеч и за јастивите делови мора

да содржи фирма и назив и седиште на организациите од став 2 на овој член, вид на месото и основен дел на трупот, како и категорија на месото, односно на јастивите делови ако се изложени на продажниот пулт. Ако месото е распоредено по категории декларацијата мора да има етикета која може да биде во боја во смисла на член 105 став 3 од овој правилник.“

Член 4

Во член 8 став 2 во втората реченица: „без засеци“ се заменуваат со зборовите: „без поголеми засеци“.

Член 5

Во член 9 став 2 по зборот: „спакувани“ се додаваат зборовите: „со или без коски“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По барање на потрошувачите од секој основен дел на трупот можат да се отстранат коските.“

Член 6

Во член 12 став 2 по зборот: „нозе“ се додаваат записка и зборот: „опашка“.

Член 7

Во член 16 зборовите: „по средината“ се бришат.

Член 8

Во член 20 став 1 по зборот: „нозе“ се додаваат записка и зборот: „опашка“.

Член 9

Во член 25 став 1 во втората реченица зборовите: „органи и без опашка“ се заменуваат со зборовите: „органи, без бубрежен лој и без опашка“.

Член 10

Во член 26 став 1 во втората реченица зборовите: „органи и без опашка“ се заменуваат со зборовите: „органи, без бубрежен лој и без опашка“.

Член 11

Во член 38 став 2 во првата реченица по зборот: „нозе“ се додаваат записка и зборовите: „од опашка, од сало“.

Член 12

Во член 40 став 2 по зборот: „ткливо“ се додаваат зборовите: „без сало“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Ако пред пуштање на свињско месо во промет се одвојува месестата сланина, односно царското месо од свињска половинка, половинката се пушта во промет без ребра и потрбушница.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 13

Во член 46 став 1 во првата реченица зборовите: „до 3 месеци“ се заменуваат со зборовите: „од 3 недели до 3 месеци“.

Член 14

Во член 50 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а коленицата не се одвојува од бутот.“

Член 15

Во член 51 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „со тоа што бутот може да биде без коски“.

Член 16

Во член 67 став 3 зборовите: „без волка, без клоака и без тртната жлезда“ се заменуваат со зборовите: „без волка и без клоака“.

Член 17

Во член 70 став 2 точка 3 зборовите: „без механички“ се заменуваат со зборовите: „без поголеми механички“.

Во став 2 точка 4 зборовите: „ниту оштетувања“ се заменуваат со зборовите: „ниту поголеми оштетувања“.

Во став 3 зборовите: „без врат“ се бришат, а на крајот на текстот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а јастивите делови (вратот, мускулниот желудник, црниот дигер, срцето и слезинката), претходно спакувани во пластични кесии, се ставаат во стомачната шуплина“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако младо пилешко месо се пушта во промет со декларација: „готово за скара“, трупот мора да биде без глава, без врат, без внатрешни органи (без волка, без црева, без црн дигер, без слезинка, без мускулен желудник и без клоака) и долни делови од нозе.“

Член 18

Во член 92 став 1 се менува и гласи:

„Нерасечената живина се пакува во вреќички од провидни фолии со или без вакуум, што се затвораат термички или механички.“

Во став 2 зборот: „преджелудник“ се заменува со зборовите: „мускулен желудник“.

Член 19

Во член 96 став 3 во првата реченица по зборот: „кутии“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а месото од живина и во дрвена амбалажа“.

Член 20

Во член 98 став 1 по зборот: „амбалажа“ се додаваат зборовите: „а месото од живина и во дрвена амбалажа“.

Член 21

Во член 102 се додава нов став 2, кој гласи:

„Продавниците во кои се врши натовар и истовар на месото од добиток за колење, од живина и од дивеч не мораат да имаат покриени рампи.“

Член 22

Во член 106 став 1 во првата реченица зборовите: „и категориите“ се бришат.

Член 23

Во член 108 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, излагањето на месото од добиток за колење, од живина и од дивеч може да се врши во за тоа определени соодветни пултови — витрини и на определени места, под условите што ќе ги определи собранieto на општината односно собранieto на градот.“

Член 24

Во член 109 во првата реченица по зборовите: „на тасот на вагата“ се додаваат зборовите: „или на фолија од целован дебела од 0,020 до 0,042 mm, односно потенка“. Втората реченица се брише.

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-ж-2345/1
22 април 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајчевиќ, с. р.

361.

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈВИСОКИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ ВО ДЕВИЗИ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ ПРЕСМЕТУВААТ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ И НА ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. На девизните сметки на граѓаните и на девизните штедни влогови на граѓаните овластените банки можат да плаќаат камата во девизи најмногу по стапка:

- 1) до 7,5% годишно — на средствата по видување и на средствата орочени до 1 година;
- 2) до 9% годишно — на средствата орочени над 1 година;
- 3) до 10% годишно — на средствата орочени над 2 години.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 33
23 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

362.

Врз основа на член 23 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР

Член 1

Во Правилникот за организацијата на работењето на девизниот пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73) член 5 се менува и гласи:

„Купувањето и продажбата на девизите од член 4 на овој правилник, се врши:

- 1) promptly на Меѓубанкарски состанок;
- 2) promptly и на термин во непосредни контакти помеѓу овластените банки.“

Член 2

По член 9 се додава назив на нов оддел, кој гласи: „1. Promptно купување и продажба на девизи“.

Член 3

Член 14 се менува и гласи:

„Овластените банки се должни редовно да доставуваат до Народната банка на Југославија извештаи за состојбата на средствата на нивните девизни сметки во странство, за процената на приливот и одливот на девизите на тие сметки, како и за износите со кои имаат намера да ја зголемат состој-

бата на средствата на тие сметки за зголемување на пласманот, за потребите на други банки или за други потреби во странство.

Овластените банки ги доставуваат извештаите од став 1 на овој член до Народната банка на Југославија до 14 часот на оние денови што му претходат на Меѓубанкарскиот состанок. Извештаите го опфаќаат периодот помеѓу два Меѓубанкарски состанока. Во случај на неодољна потреба, овластената банка може да изврши исправка на доставениот извештај и на денот на одржувањето на Меѓубанкарскиот состанок, и тоа најдоцна до 9 часот.“

Член 4

По член 14 се додава назив на нов оддел и седум нови членови, кои гласат:

„2. Купување и продажба на девизи на термин

Член 14а

Купување и продажба на девизи на термин вршат овластените банки во свое име и за своја сметка и во свое име а за сметка на организации на здружениот труд.

Член 14б

Купување и продажба на девизи на термин се врши според курсевите за кои ќе се договорот договорните страни.

Купување и продажба на девизи на термин може да се склучува на рокови од 30 до 180 дена.

Член 14в

Овластените банки се должни да водат регистар на работите на купување и продажба на девизи на термин. Во регистарот се внесува секоја работа на купување, односно продажба на девизи.

Член 14г

Овластената банка е должна да состави заклучница за секоја работа на купување и продажба на девизи на термин.

Потпишаните заклучници овластените банки во четири примероци ги доставуваат до надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок заради запишување во регистарот на терминските работи. По извршеното запишување и ставање на редниот број, надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок ја заверува заклучницата и по еден примерок од заверената заклучница доставува до секоја договорна страна и до Народната банка на Југославија, а еден примерок задржува.

Член 14д

Договорот за купување и продажба на девизи на термин е склучен кога двете договорни страни ќе ја потпишат заклучницата и кога заклучницата ќе биде запишана во регистарот на терминските работи (член 14г).

Член 14е

Продавачот на девизите на термин е должен во рокот од заклучницата да ги пренесе девизите на девизната сметка на купувачот наведен во заклучницата.

Купувачот на девизите на термин е должен во рокот од заклучницата да ја пренесе динарската противвредност на сметката на продавачот.

Член 14е

Врз основа на заклучниците регистрирани од претходната недела според член 14г на овој правилник, надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок составува неделна Листа на курсевите на договорените термински работи на купување и продажба на девизи.

Листата на курсевите од став 1 на овој член ги содржи најниските и највисоките курсеви на одделни девизи што се купени или продадени на рокови:

- од 30 дена
- од 31 до 60 дена
- од 61 до 90 дена
- од 91 до 120 дена
- од 121 до 150 дена
- од 151 до 180 дена.

Член 5

Член 31 се менува и гласи:

„Куповните и продажните курсеви од Листата на курсевите на Меѓубанкарскиот состанок овластените банки ги применуваат врз сите купувања и продажби на девизи помеѓу нив и организациите на здружениот труд и други правни и физички лица, освен врз купувањата и продажбите на ефективни валути чии курсеви се формираат на посебен начин.

Продажните курсеви од став 1 на овој член ги применува и Народната банка на Југославија при продажбата на девизи на своите комитенти.

Купувањето и продажбата на девизи помеѓу овластените банки и банките овластени за вршење на девизно-валутни работи се врши според средните (дневни) курсеви од Листата на курсевите на Меѓубанкарскиот состанок.

Куповните и продажните курсеви од Листата на курсевите на Меѓубанкарскиот состанок се применуваат почнувајќи од 14 часот на оној ден кога е одржан состанокот.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 69

8 мај 1975 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

Бранислав Чолаовиќ, с. р

363.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ БРУСИЛКИ И ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ХИДРАУЛИЧНИ ПОТИСКУВАЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 ноември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични брусилки и за електрични хидраулични потискувачи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа:

1) „Електроковина“. Марибор — за електрични брусилки тип ВТ и ВЕ и за електрични хидраулични потискувачи тип ЕНТ

до 12%

2) LTH-Лошке товарне хладилници, Шкофја Лока — за електрични брусилки тип MBS, BS и PS

до 18%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3213 од 20 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Електроковина“ — Марибор и LTH — Лошке товарне хладилници — Шкофја Лока.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 5 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

364.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ И ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА ПОЧВА И ЗА НИВНИ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 февруари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за градежни машини за земјени работи и за стабилизација на почва и за нивни уреди и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа: за градежните машини за земјени работи и за стабилизација на почва и за нивни уреди — до 18%, а за нивните резервни делови — до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1289 од 21 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1975 година.

Претставници на производителите: „14. Октобар“ — Крушевац, „Радоје Дакиќ“ — Титовград, „Стројна товарна Трбовље“ — Трбовље и Титови заводи „Литострој“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

365.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАНДАРДНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 октомври 1974

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стандардни електромотори, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 18%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3197 од 16 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горење-Север“ — Суботица, „Раде Кончар“ — Загреб и „Електроковина“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

366.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГЛЕНОВ ПРАВ И КАРБОФИЛ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 25 февруари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за јагленов прав и карбофил, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) јагленов прав LP-1 и LP-2	2.460
2) карбофил Gi	2.900

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1456 од 15 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Кварц“ — Влашко Поле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ФОВ — Белград, „Ливница“ — Кикинда, ИМП — Белград, „Радијатор“ — Зрењанин и Индустија гуме — Рума.

367.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН РАЧЕН АЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 5 март 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електричен рачен алат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 18%, а според Ценовникот што е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1490 од 21 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Искра“ — Крањ и „Black Decker“ — Гросупле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

368.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КЕРАМИЧКА ГЛИНА ТИП „ГОВЦЕ“

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 6 март 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за керамичка глина тип „Говце“ со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ја зголеми својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 430 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1518 од 20 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Товарна изолацијска материјала — Лашко.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Југокерамика“ — Загреб, Керамична индустрија — Либое и „Керамика“ — Младеновац.

369.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БО- ЈОСАН КВАРЦЕН ПЕСОК

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 10 јануари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бојосан кварцен песок, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) црно бојосан кварцен песок	1.798
2) црвено бојосан кварцен песок	1.829
3) зелено бојосан кварцен песок	2.318

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 204 од 20 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Кварц“ — Влашко Поле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Новотекс“ — Ново Место и „Радоња“ — Сисак.

370.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ЗА ВОДА-БОЈЛЕРИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични грејачи за вода — бојлери и за нивни резервни делови, со тоа што највисоките цени во продажбата на мало, да изнесуваат, и тоа за:

1) електрични грејачи за вода — бојлери од:	Дин/парче
5 литри, бакарни	727,00
5 литри, под мијалник	905,20
6 литри, под мијалник	629,10
8 литри, бакарни	772,40
8 литри	699,00
10 литри, бакарни	878,40
10 литри	769,00
10 литри, под мијалник	866,80
30 литри, 1500 W	964,60
50 литри, 1500 W	1.048,50

Дин/парче

50 литри, 2000 W	1.048,50
50 литри, 3000 W	1.104,40
50 литри, хоризонтални	1.076,40
80 литри, 1500 W	1.188,30
80 литри, 3000 W	1.244,20
80 литри, 4500 W	1.370,00
80 литри, хоризонтални	1.260,20
100 литри, 1500 W	1.300,10
100 литри, 3000 W	1.386,30
120 литри, 1500 W	1.607,70
120 литри, 3000 W	1.774,30
200 литри, 2400 W	2.684,10
300 литри, 9000 W	8.653,60
300 литри, 18000 W	10.310,25

2) нивни резервни делови — до 16,5%, над постојните продажни цени на производителот.

Цените од став 1 на оваа точка важат како цени во продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени е вклучен рабат од 15%, од што за покривање на трошоците на прометот на мало 9%, а за покривање на трошоците на прометот на големо 6%. Другите услови на продажбата остануваат непроменети.

Бојлерите од 5 до 10 литри се испорачуваат со мешалки (батерии), а бојлерите од 30 до 300 литра — со сигурносни вентили.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1722 од 14 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Раде Кончар“ — Загреб, „Мебош—Енергоинвест“ — Босански Шамац, „Делиград“ — Ниш, „Сутјеска“ — Белград и „Тики“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

371.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕРНИ УРЕДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 12 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за мерни уреди за течни горива и за нивни резервни делови, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1517 од 13 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Првوماјска“, ООЗТ „Меба“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „ИНА“ — Загреб, „Петрол“ — Љубљана, „Енергопетрол“ — Сараево и „Југопетрол“ — Скопје.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за уредите, опремата, димензиите и вкупните тежини на возилата во сообраќајот на патиштата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/75, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ, ОПРЕМАТА, ДИМЕНЗИИТЕ И ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. Во член 95 став 1 наместо бројот: „80“ треба да стои: „100“.

2. Во член 99 став 2 точка 2 одредбата под д) наместо зборовите: „точка 1.“ треба да стои: „точка 3.“

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Белград, 15 мај 1975 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО КИЧЕВО ОД 18 ЈУНИ 1973 ГОДИНА СО ОДРЕДБИТЕ НА УСТАВОТ НА СФРЈ

I. По повод иницијативата на Крстески Љубомир, Јанакиески Александар и Вељановски Билбил, работници во Заводот за вработување во Кичево, Уставниот суд со решението У бр. 280/74 од 15 јануари 1975 година поведе постапка за оценување на согласноста на Правилникот за распределба на личните доходи на Заводот за вработување во Кичево од 18 јуни 1973 година — со одредбите на Уставот на СФРЈ, бидејќи тој правилник го донел Советот на работната заедница, а не работниците во Заводот непосредно.

II. Во текот на постапката и на јавната расправа е утврдено дека Правилникот го донел Советот на работната заедница на 18 јуни 1973 година, дека тој правилник сè уште е во сила и дека работниците на Работната заедница во Заводот за вработување во Кичево вршат работи за општинската заедница за вработување, што се конституирала согласно со одредбите на Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СР Македонија“, бр. 20/74).

III. Работниците во работните заедници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, општествено-политички организации, здруженија на граѓани и органи на општествено-политичките заедници, согласно со одредбата од член 30 став 1 на Уставот на СФРЈ, имаат право на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелото на распределба според трудот и со општествено утврдените основи и мерила за распределба што важат за организациите на здружениот труд.

Тоа право, според становиштето на Уставниот суд на Југославија, подразбира и други самоуправни права што се определени со одредбите на Уста-

вот на СФРЈ за работниците во организациите на здружениот труд во областа на распределбата на средствата за лични доходи. Според одредбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ, на секој работник во здружениот труд му е загарантирано заедно и рамноправно со другите работници да одлучува за доходот, да се здобива со личен доход и да ги уредува меѓусебните односи во трудот.

Тргувајќи од наведените одредби од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд смета дека правото на работниците на уредување на меѓусебните односи во областа на распределбата на личните доходи по пат на општи акти е резервирано и за работниците во работните заедници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и други органи и организации опфатени со одредбите на член 30 став 1 од Уставот на СФРЈ и дека ниеден друг орган, вклучувајќи ги и органите што непосредно ги избираат самите работници, како што е советот на работната заедница не е овластен со општи акти да ги уредува тие односи.

IV. Со оглед на изложеното, а врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесува

ОДЛУКА

Се поништува Правилникот за распределба на личните доходи на Заводот за вработување во Кичево што го донел Советот на работната заедница на 18 јуни 1973 година.

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и членови на Судот Милорад Достаниќ, Радивое Главиќ, Арпад Хорват, Радојка Катиќ, Димо Кантарџиски, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У-бр. 280/74
17 април 1975 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особена храброст, самопожртвување и уменост во командувањето во текот на војната, како и за истакната улога во изградбата, зацврстувањето и оспособувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА БОЈНОТО ЗНАМЕ

генерал-полковник Поточар Мартина Стане;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

генерал-полковник на авијација Темаловић
Хасана Енвер
генерал-полковник на авијација Долничар
Петра Иван
генерал-полковник Лончаревић Максима Ђуро
генерал-полковник Матић Павла Петар
генерал-полковник Пекић Николе Душан
генерал-потполковник Хриберник Ловре Рудолф
генерал-потполковник Секирник Јосипа Јанко;

— за особени заслуги здобиени во борбите против непријателот во текот на Народноослободителната борба и за придонес за организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

генерал-мајор Адамовић Лазе Душко
генерал-мајор Хинић Манојла Јован
генерал-мајор Јовановић Ђорђа Александар

— за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за заслуги за нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на нашата земја

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ
ВЕНЕЦ

адмирал Мамула Михаила Бранко
генерал-потполковник Блаха Стјепана Ђуро
генерал-потполковник на авијација Бурић Вука
Мирко
генерал-потполковник Ђуић Владимира Дане
генерал-потполковник Хоџић Мује Асим
генерал-потполковник Јоксовић Миломира Бранислав
генерал-потполковник Кадијевић Душана Вељко
генерал-потполковник на авијација Лекић Благоја Никола
генерал-потполковник Митић Милутина Јован
генерал-потполковник Налетић Јозе Станко
вицеадмирал Новковић Јована Момчило
генерал-потполковник Пејновић Јована Никола
генерал-потполковник Пуач Стојана Дако
генерал-потполковник на авијација Радојичић
Мирка Драгоман
вицеадмирал Рустја Франца Фрањо
генерал-потполковник Стојовић Јагоша Зарија
генерал-потполковник Стојшић Саве Жика
генерал-потполковник Шево Ђуре Божидар
генерал-потполковник Шкрбовић Филипа Бошко
генерал-потполковник Тарабић Михајла Јоцо
генерал-потполковник Вранић Анте Мирко
генерал-потполковник Врбица Лазе Димитрије
генерал-потполковник Вулегић Петра Бруно
генерал-потполковник на авијација Жарковић
Марка Божо
вицеадмирал Жутић Ђоке Стеван
генерал-потполковник Кнежевић Милоша Милан
генерал-мајор Анић Ђуре Милан
генерал-мајор Бједов Ђуре Стеван
контраадмирал Богуновић Славка Перо
генерал-мајор Дошеновић Јове Мићо
генерал-мајор Ђурић Милана Предраг
генерал-мајор Ивошевић Илије Милош
генерал-мајор Јовановић Спире Станимир
генерал-мајор Јовичић Саве Георгије

генерал-мајор Караћ Јово Бранко
генерал-мајор Клобас Ивана Милан
генерал-мајор Кујачић Гојка Милорад
генерал-мајор Кукић Ђурђа Милош
генерал-мајор на интендантска служба Моравчић Самуила Драгољуб
генерал-мајор Покрајац Раде Ђураћ
генерал-мајор Рапо Милоша Марко
генерал-мајор на воздухопловнотехничка служба Рендулић Јурија Златко
генерал-мајор Симић Веселина Влада

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

генерал-мајор на интендантска служба Диздар
Сулејмана Мујо
генерал-мајор Грбовић Мице Крајимир
генерал-мајор на интендантска служба Кафеџијски Јована Блажо
генерал-мајор Нешић Станимира Миодраг

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојани полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА

генерал-полковник Ђуричковић Милоша Бошко
генерал-потполковник Боснић Јово Милан
генерал-потполковник на авијација Ђургус
Ђуре Љубиша
генерал-потполковник Хрстић Остоје Душан
генерал-мајор Боначић Ивана Ђорђе
генерал-мајор на воздухопловнотехничка служба Данчевић Јосипа Адолф
генерал-мајор на градежна служба Ђерки
Јосипа Антун
генерал-мајор Ибраими Бајрама Ибраим
генерал-мајор на морнаричкотехничка служба Ковачевић Бранка Вук
генерал-мајор Кресојевић Милоша Бранко
контраадмирал Лукач Симе Дмитар
генерал-мајор Радловић Бошка Милорад
генерал-мајор Стеваноски Николе Методије
генерал-мајор Шкрк Грацијана Грацијан
генерал-мајор на градежна служба Жанко
Јосипа Аљопца

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности и за јакнење на морално-политичкото единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

генерал-мајор Ристић Божидара Петар.

Бр. 181

22 декември 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Македонија

— за особени заслуги во организирањето на културно-уметничкиот живот и негувањето на татарската уметност

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Народниот театар „Антон Панов“, Струмица;

— за долгогодишна работа врз популаризирање на книгата и за придонес за културно-просветното издигање на граѓаните

Народната библиотека „Феткин“, Кавадарци;

— за особени заслуги врз собирање и сестрано техничко образование на младите, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

Народната техника, Штип;

— за значаен придонес во популаризирањето на математиката и физиката и за вонредни успеси на натпреварите

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Клубот на младите математичари и физичари „Никола Тесла“ при гимназијата „Јане Сандански“, Струмица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Бојмалиева Мицова Анета;

Од СР Словенија

— по повод 200-годишнината на работата, а за истакнати заслуги за развојот на библиотекарството во Републиката и за ширење на просветата и културата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Народната и универзитетска библиотека, Љубљана;

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги и успеси во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својата средина

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Пихални оркестар „Јесеничких железарјев“, Јесенице;

— по повод четириесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во областа на природните науки и за придонес за заштитата на природата и човековата средина

Природословно друштво Словеније;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во популаризирањето на природните науки и за значењето на заштитата на природата и човековата средина

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Ревиијата „Протеус“;

— за заслуги во разгледувањето на стручно-педагошката проблематика и за придонес за образованието на наставничкиот кадар и унапредувањето на школството

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

„Просветни делавец“, Љубљана;

Од СР Србија

— по повод триесетгодишнината од основањето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата на стопанскиот, научниот и општествениот развојот на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Сојузот на инженерите и техничарите на Србија;

— по повод четириесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во развивањето на спортското ваздухопловство, со што е сторен значаен придонес во школувањето на кадрите за потребите на општонародната одбрана

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ
ЗРАЦИ**

Аероклубот „Крушиќ“, Валево;

— за особени заслуги за школувањето и рехабилитацијата на лицата со оштетен слух, а по повод дваесет и петгодишнината од постоењето и работата

Меѓуопштинскиот сојуз на глувите, Титово Ужице;

Од С А П Косово

— за особени заслуги и долгогодишна работа на образованието и воспитувањето на младите поколения во духот на идеите на братството и единството

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Основното училиште „Вук Караџиќ“, Приштина;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Индустријата на вар и камен „Лепенац“, Качаник;

— за заслуги и успеси во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Основното училиште „Емин Дураку“, Качаник;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Сантрач Ђуре Мирко, Вељковић Ђорѓа Александар.

Бр. 182

28 ноември 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бранков Светозара Сава, Грѓић Војислава Гојко, Николић Александра др Миодраг, Петровић Душана Никола Сентић Рајковић Луке Милица, Тадић Танаска инж. Добросав;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Перовић Петра инж. Видосава;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чалић Илије Љубомир, Ђика Милована Жарко, Драшковић Гојка Милијан, Кокорун Милорада Тодор, Јалић Милоја Рагислав, Миљковић Мирослава др Душан, Новковић Лазара др Чедомил, Петровић Чедомира др Милан, Пјевић Светолика мр Ненад, Плавец Јосипа Анђелија, Василић Милутина Радослав, Жокан Мишка инж. Милан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Јанковић Радивоја Маринко, Крајновић Мила Даница, Лековић Војина мр Златинка, Станикић Миодрага Слободан, Војновић Луке Драгутин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аћански Милана Данилка, Божовић Чедомира Предраг, Ђорђевић Стојана Милоје, Јанков Шукрије Ешрефа, Михајловић Драгољуба Александар, Милачић Велише мр Коста, Живадиновић Јанка Јулија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Апостоловић Николe Радмила, Бранковић Александра Коста, Цветановић Јосипа Магда, Ђупурдија Јосипа Бранка, Дамњановић Владимира Вера, Дукић Ивана Ана, Ђорђевић Љубомира Радивоје, Ђорђевић Ђорѓа Вера, Граовац Ђура Петар, Илић Богомира Мирјана, Јанковић Добривоја Милан, Јеремић Александра Милан, Јовичић Љубица Радомир, Крстић Новака Вера, Милаковић Динка Штефица, Миленковић Миладина Вера, Милеуснић Обрада Надежда, Павловић Драгољуба Угљеша, Поповић Ђорѓа Драгомир, Ристић Глигорија Загорка, Русован Илија Паја, Сајић Јована Драган, Стојановић Милана Надежда, Шофранец Николe Персиде, Тодосијевић Драгутина мр Миомир, Валтер Игњата Мирослава, Затлер Обрена Марица, Живковић Александра Босилка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бранков Божидара Загорка, Димитријевић Љубомира Олга, Јовин Милете Вида, Јовин Драгутина Зорка, Клајснер-Марковић Матија Ангелина, Маринковић Милана Јелена, Медаковић Илије Драгица, Милојевић Злативоја Милица, Николић Бранка Миодраг, Поповић Андреје Олга, Пухача Николe Олга, Рајачић Јосипа Вера, Вукмановић Ђорѓа Вера;

Од СР Хрватска

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брајеновић-Анжичек Антона Љубица, Бркић-Парадис Драгутина Ема, Бушелић Јосипа Милош, Ферлуга Винка Зора, Фрас Алојза Јанез, Кропичек Фрање Антон, Кук-Шуњић Марина Весна, Млинарић Фрање Драгутин, Удварди Јосипа Габриела, Винчић-Бартулица Драгутина Мирјана;

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бериша Бајрама Емин, Бојчевић Петра Милош, Булајић Јована Милева, Крњић-Жарковић Влада Надежда;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богојевић-Атанасијадис Андона Вера, Декић Благоја Јордан, Добруна Редена Шани, Ђерџици Абдулаха Зија, Имами Абдулаха Махир, Костић Трифуна Трајко, Пуповац Михајла Јован, Тодоровић Радојице Радомир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Биочанин-Миленковић Живојина Бранка, Мур-
сели Јануза Нијази, Панџи Ђорѓа Надежда, Реџа
Чамиља Сабрит;

Од С А П Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јакубец-Стакић Милутина Загорка, Симић-
Стојшић Лазара Славица;

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лепшановић Ђока Милан, Стијеповић-Дачић
Николе Станка;

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Станковић Душана Стеван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Нинковић Косте Лазар;

— за заслуги на полето на јавната дејност со
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Крстић Николе Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Милићев Михајла Војислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кокотовић Станка Богдан, Веселиновић-Илкић
Бранка Олга;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Василчин Рафаела Рафаел.

Бр. 186

11 декември 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

355. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1975 го- дина — — — — —	833
356. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1975 го- дина — — — — —	833
357. Одлука за склучување на Општествен договор за основите и мерилата за утер- дување на личните доходи и другите примања на функционерите во федера- цијата и делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — —	833
358. Одлука за определување максимални це- ни за превоз на патници и стоки во вна- трешниот воздушен сообраќај — — —	834
359. Правилник за дополнително на Правилни- кот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пре- сметување и плаќање на данокот на про- мет на производи и услуги — — —	834
360. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на месото од добиток за колење, од живина и од ди- веч — — — — —	834
361. Одлука за највисоките каматни стапки во девизи што овластените банки можат да ги пресметуваат на девизните сметки на граѓаните и на девизните штедни вло- гови на граѓанине — — — — —	836
362. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за организацијата на рабо- тењето на девизиот пазар — — —	836
363. Спогодба за промена на затечените цени за електрични брусилки и за електрични хидраулични потискувачи — — —	837
364. Спогодба за промена на затечените цени за градежни машини за земјени работи и за стабилизација на почва и за нив- ни уреди и резервни делови — — —	837
365. Спогодба за промена на затечените цени за стандардни електромотори — — —	837
366. Спогодба за промена на затечените цени за јагленов прав и карбофил — — —	838
367. Спогодба за промена на затечените цени за електричен рачен алат — — —	838
368. Спогодба за промена на затечената цена за керамичка глина тип „Говце“ — — —	838
369. Спогодба за промена на затечените цени за бојосан кварцен песок — — —	839
370. Спогодба за промена на затечените цени за електрични грејачи за вода — бојле- ри и за нивни резервни делови — — —	839
371. Спогодба за промена на затечените цени за мерни уреди за течни горива и за нив- ни резервни делови — — —	839
Исправка на Правилникот за уредите, опре- мата, димензиите и вкупните тежини на возилата во сообраќајот на патиштата —	840
Одлука за оцена на согласноста на Правил- никот за распределба на личните доходи на заводот за вработување во Кичево од 18 јуни 1973 година со одредбите на Уста- вот на СФРЈ — — — — —	840
Одликувања — — — — —	840
Меѓународни договори — — — — —	349